

**Повик за поднесување на понуди**  
**Република Северна Македонија**

**Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП2**

**MSIP2-NCB-036-21**

1. Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. WB3498-08/16, од 04 август, 2016 година (печатено издание) и објавена електронски на 04 август, 2016 година..
2. Република Северна Македонија доби кредит од Меѓународната банка за обнова и развој (IBRD), за спроведување на Проектот за подобрување на општински услугите (МСИП) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за: Изградба на ул. Рајко Жинзифов, крак од улица Јури Гагарин, изградба на улица Миле Поп Јорданов, крак од улица Војдан Чернодрински, крак од улица Киро Глигоров, крак од улица Сирма Војвода и крак од улица 11-ти Октомври, Општина Свети Николе.
3. Општина Свети Николе ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат Изградба на ул. Рајко Жинзифов, крак од улица Јури Гагарин, изградба на улица Миле Поп Јорданов, крак од улица Војдан Чернодрински, крак од улица Киро Глигоров, крак од улица Сирма Војвода и крак од улица 11-ти Октомври, Општина Свети Николе.
4. Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, од јуни 2011 година и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.
5. Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 08:30 до 16:30:  
Адреса: ул. Плоштад Илинден бр.12  
Град: Свети Николе  
Поштенски број: 2220  
Држава: Република Северна Македонија  
Телефон: +389 (32) 444 169  
Електронска адреса: info@svetnikole.gov.mk
6. Комплетна Тендерска документација на македонски јазик може да ја купат заинтересираните понудувачи по поднесување на писмена апликација на адресата дадена погоре и по плаќањето на неповратна такса од **3,000.00 МКД**. Методот на плаќање ќе биде преку ПП150 образец, на следнава сметка:

Банка: Народна банка на Република Северна Македонија  
Број на сметка: 100000000063095  
Буџетска сметка: 763014076263010  
Приходно konto: 724125

7. Тендерската документација може да се добие директно од Општина Свети Николе со поднесување на писмено барање и приложување на докази за уплата за подигање на тендерска документација или по електронска пошта.

8. Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до **12:00ч, 15.06.2021.** Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат на присуствуваат лично на адресата дадена подолу во **12:15ч, 15.06.2021.**

9. Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од : **1,300,000.00** МКД.

10. Општина Свети Николе

Адреса: ул. Плоштад Илинден бр.12

Град: Свети Николе

Поштенски број: 2220

Архива

Држава: Република Северна Македонија